

Службен весник на Република Македонија

Број 138

26 јули 2018, четврток

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2674. Одлука за избор на претседател, потпретседател и членови на Државната изборна комисија.....	2	2680. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	4
2675. Одлука од Претседателот на Република Македонија.....	2	2681. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	4
2676. Календар за изменување на Календарот за организација и работа на основните училишта во учебната 2018/2019 година.....	3	2682. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	5
2677. Решение за давање на дозвола за работење на брокер.....	3	2683. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	6
2678. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	3	2684. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Кралството Белгија.....	6
2679. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	4	Огласен дел	1-88

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2674.

Врз основа на членот 68, став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 27 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18 и 99/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 јули 2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА

I. За претседател, потпретседател и членови на Државната изборна комисија, се избираат:

а) за претседател:

Оливер Деркоски, дипломиран правник од Прилеп,

б) за потпретседател:

Дитмире Шеху, дипломиран правник од Гостивар,

в) за членови:

1. Јанаке Витановски, дипломиран правник од Неготино,

2. Радица Ристеска, дипломиран правник од Охрид,

3. Борис Кондарко, дипломиран правник од Скопје,

4. Елизабета Постоловска, дипломиран правник од Скопје и

5. Енвер Саљиџи, дипломиран правник од Куманово.

II. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука и престанува мандатот на членот на Државната изборна комисија Ермира Асани Салија, избрана со Одлука за избор на член на Државната изборна комисија („Службен весник на Република Македонија“ број 132/17).

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4540/1
25 јули 2018 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2675.

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија ја донесувам следната

О Д Л У К А

I

На Здружението на граѓани
„ИЛИНДЕНСКИ МАРШ 1978“

му се доделува признанието

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

по повод 40 години од организирањето на традиционалната манифестација „Илинденски коњички марш“, со што даде исклучителен придонес за негувањето на културното наследство и вредностите поврзани со чувствувањето на Илинденското востание.

II

Оваа одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-836/1
24 јули 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

2676.

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), министерот за образование и наука донесе

КАЛЕНДАР

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КАЛЕНДАРОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Член 1

Во Календарот за организација и работа на основните училишта во учебната 2018/2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 128/18), во член 2 во ставот 1 зборовите „31 август 2018“ се заменуваат со зборовите „31 август 2019“.

Член 2

Во членот 9 зборот „деновите“ се заменува со зборот „денови“.

Член 3

Овој календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-7940/3
23 јули 2018 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
д-р **Арбер Адеми**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2677.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-27 од 04.06.2018 година на седницата одржана на ден 16.07.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се дава дозвола за работење на брокер на лицето Марјан Спасов од Скопје.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Марјан Спасов се дава за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Марјан Спасов престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-27
16 јули 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

2678.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, врз основа на член 1 став 2, член 106 и член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), член 51, член 87, член 88 и член 89 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 124/2015), постапувајќи по Барањето на Адвокат Иван Атанасов и Адвокат Војдан Манчев, бр. УП1 08-28 од 04.06.2018 година, а во врска со основањето на брокерската куќа Нова Фајненс АД Скопје, на својата седница одржана на ден 16.07.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Постапката поведена по Барањето бр. УП1 08-28 од 04.06.2018 година за издавање на дозвола за работење на брокерската куќа НОВА ФАЈНЕНС АД Скопје, СЕ ПРЕКИНУВА.

2. Постапката ќе продолжи откако подносителот на барањето ќе достави барање за продолжување на постапката.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-28 16 јули 2018 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Македонија Претседател, м-р Нора Алити , с.р.
---	---

2679.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, врз основа на член 1 став 2, член 101, член 106 и член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43//2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), член 51, член 87, член 88 и член 89 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 124/2015), постапувајќи по Барањето на Адвокат Иван Атанасов и Адвокат Војдан Манчев, бр. УП1 08-28 од 4.6.2018 година, за добивање на согласност за именување на директор на овластено правно лице кое е поднесено во рамки на Барање за основањето на брокерската куќа Нова Фајненс АД Скопје, на својата седница одржана на ден 16.7.2018 година го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Постапката поведена по Барањето бр. УП1 08-28 од 4.6.2018 година за добивање на согласност за именување на лицето Марјан Спасов за директор на брокерската куќа НОВА ФАЈНЕНС АД Скопје, СЕ ПРЕКИНУВА.

2. Постапката ќе продолжи откако подносителот на барањето ќе достави барање за продолжување на постапката.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-43 16 јули 2018 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Македонија Претседател, м-р Нора Алити , с.р.
--	---

2680.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, врз основа на член 1 став 2, член 106, 152-а, член 152-б и член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43//2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), член 51, член 87, член 88 и член 89 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 124/2015), постапувајќи по Барањето на Адвокат Иван Атанасов и Адвокат Војдан Манчев, бр. УП1 08-28 од 04.06.2018 година, за добивање на согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска куќа, кое е поднесено во рамки на Барање за основањето на брокерската куќа Нова Фајненс АД Скопје, на својата седница одржана на ден 16.07.2018 година го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Постапката поведена по Барањето бр. УП1 08-28 од 04.06.2018 година за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество од страна на лицата Холи Угриновски и Драган Чучук во брокерската куќа НОВА ФАЈНЕНС АД Скопје, СЕ ПРЕКИНУВА.

2. Постапката ќе продолжи откако подносителот на барањето ќе достави барање за продолжување на постапката.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-44 16 јули 2018 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Македонија Претседател, м-р Нора Алити , с.р.
---	---

2681.

Врз основа на член 184 став 1 точка с), член 194, член 205 и член 208 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 16.7.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА НЕПРАВИЛНОСТ во работењето на Дирекцијата за вршење на услуги со хартии од вредност на Комерцијална банка АД Скопје, поради:

- прием и внесување на налози во системот за тргување (налог бр. 106336, 106797, 106822, 106827, 106668, 106267, 106391, 106906, 106967, 106880, 106881), а кои не се согласно член 12 став 1 и став 2 од Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје,

- прием и внесување на налози во системот на тргување без уредно склучени Договори за соработка со клиентите (клиент бр. 25447, 21469, 25386, 24288, 23543, 15616, 15992, 25244, 24189 и 24743) што е спротивно на член 126 од Законот за хартии од вредност,

- тргување врз основа на неуредни полномошна од клиентите (клиент бр. 21469, 25386, 24288, 15616, 15992, 24189, 23 и 222) што е спротивно на точка 3.6, точка 4.33 и точка 6.4 од Правилата за работа на Централен депозитар АД Скопје.

2. СЕ ИЗРЕКУВА јавна опомена на Дирекцијата за вршење на услуги со хартии од вредност на Комерцијална банка АД Скопје и на одговорното лице-директор на дирекцијата Михајло Брова Зиков.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Дирекцијата за вршење на услуги со хартии од вредност на Комерцијална банка АД Скопје во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на ова решение да ги отстрани утврдените неправилности од точка 1 од изреката на ова решение.

4. СЕ ЗАДОЛЖУВА Дирекцијата за вршење на услуги со хартии од вредност на Комерцијална банка АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави извештај во кој ќе ги опише преземените мерки за отстранување на утврдените неправилности и незаконитости, а кон извештајот дирекцијата задолжително да приложи документи и докази од кои се гледа дека утврдените недостатоци се отстранети.

5. Јавната опомена од точка 2 на ова решение ќе се објави во еден дневен весник кој излегува на целата територија на Република Македонија по неговата конечност.

6. Жалбата изјавена против ова Решение, не го одлага неговото извршување во делот од точка 3 и точка 4 од изреката на ова решение.

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-45
16 јули 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател
м-р **Нора Алити**, с.р.

2682.

Врз основа на член 115 став 1 точка в), 184 став 1 точка с), член 194, член 210 став 1 точка а), од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 16.07.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА НЕПРАВИЛНОСТ во работењето на овластениот брокер Тони Павловски со шифра "rav015", вработен во Дирекција за вршење на услуги со хартии од вредност на Комерцијална банка АД Скопје, поради:

- внесување на налози во системот за тргување (налог бр. 106336, 106797, 106822, 106827, 106668, 106267, 106391, 106906, 106967, 106880, 106881), а кои не се во согласност со член 12 став 1 и став 2 од Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје и

- тргување врз основа на неуредни полномошна од клиентите (клиент бр. 15616, 15992, 24288, 25386 и 24189), што е спротивно на точка 3.6, точка 4.33 и точка 6.4 од Правилата за работа на Централен депозитар АД Скопје.

2. СЕ ИЗРЕКУВА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА во времетраење од 15 работни дена, на овластениот брокер Тони Павловски, вработен во Комерцијална банка АД Скопје-Дирекција за вршење на услуги со хартии од вредност, да врши работи за кои има добиено дозвола.

3. Се задолжува Македонска берза АД Скопје веднаш по приемот на ова решение, да го суспендира овластениот брокер Тони Павловски, од системот за тргување на берзата.

4. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје веднаш по приемот на ова решение, да го прекине пристапот на овластениот брокер Тони Павловски, до компјутерскиот систем на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

5. Жалбата изјавена против ова Решение, не го одлага неговото извршување.

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Број УП1 08-46
16 јули 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

2683.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, врз основа на член 1 став 2 и член 77 од Законот за преземање на акционерски („Службен весник на Република Македонија“ бр.69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015 и 23/2016), член 51, член 87, член 88 и член 89 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 124/2015), постапувајќи по Барањето на лицето Ристо Милев, бр. УП1 10-35 од 28.6.2018 година и дополнето на 2.7.2017 година, доставено преку овластеното право лице НЛБ Банка АД Скопје, а во врска со добивањето дозвола за преземање на акциите со право на глас издадени од ГД Тиквеш АД Кавадарци, на својата седница одржана на ден 16.7.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Постапката поведена по Барањето бр. УП1 10-35 од 28.06.2018 година и дополнето на 2.7.2018 година за добивање дозвола за преземање на акциите со право на глас издадени од ГД Тиквеш АД Кавадарци, по барање на подносителот, **СЕ ПРЕКИНУВА**.

2. Постапката ќе продолжи откако подносителот на барањето ќе достави барање за продолжување на постапката.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 10-35
16 јули 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

2684.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТНОСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО БЕЛГИЈА

Член 1

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Источна Фландрија/East Flanders во Кралството Белгија.

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки:

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноевии (gallinae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за: размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени од живина,

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:

- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносоци внесени на територијата на Република Македонија од соседни трети земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени,

- 4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
- 5) производи од јајца од живина и пернат дивеч,
- 6) семе за вештачко осеменување од живина и пернат дивеч,
- 7) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
- 8) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч и
- 9) нуспроизводи од живина и пернат дивеч.

Член 2

(1) По исклучок од член 1 став (2) точка 5) од ова решение, може да се увезуваат производи од јајца од живина и пернат дивеч, и тоа:

1) цело јајце доколку било подложено на еден од следните третмани:

- 42 минути на температура од 55°C во средината на производот,
- 27 минути на температура од 57°C во средината на производот или
- 12 минути на температура од 59°C во средината на производот,

2) течна белка од јајце доколку била подложена на еден од следните третмани:

- 38 минути на температура од 55°C во средината на производот,
- 17 минути на температура од 57°C во средината на производот или
- 5 минути на температура од 59°C во средината на производот,

3) жолчка со 10% сол доколку била подложена 3 минути на температура од 55°C во средината на производот и

4) белка во прав доколку била подложена 50 часа и 24 минути на температура од 57°C во средината на производот.

(2) По исклучок од член 1 став (2) точка 8) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч, доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- 39,8 секунди на температура од 65°C во средината на производот,
- 3,6 секунди на температура од 70°C во средината на производот,
- 0,5 секунди на температура од 74°C во средината на производот или

- 0,03 секунди на температура од 80°C во средината на производот.

(3) По исклучок од член 1 став (2) точка 9) од ова решение, може да се увезуваат одредени нуспроизводи од живина и пернат дивеч, и тоа:

1) нуспроизводи од живина и пернат дивеч различни од брашно од пердуви и брашно од живина, наменети за исхрана на животни, земјоделска или индустриска употреба, доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- влажен термички третман на температура од 65°C во времетраење од 30 минути или
- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест,

2) пердуви и подпердуви доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- фабрички измиени и третираны со топла пара на 100°C во период од најмалку 30 минути,
- фумигација со формалин (10% формалдехид) во период од 8 часа,
- ирадијација со доза од 20 килогреј (kGy) или
- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест,

3) брашно од пердуви и брашно од живина доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- влажен термички третман на температура од 118°C во времетраење од најмалку 40 минути,
- постојан третман под притисок од најмалку 3,79 бара (bar) добиен со заситена пара од најмалку 122°C во времетраење од најмалку 15 минути или
- алтернативен процес на топење кој обезбедува температура во внатрешноста на производот од 74°C во времетраење од најмалку 280 секунди и

4) трофеи од пернат дивеч доколку се подложени на третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест.

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2541/1
19 јули 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018138